

ИЗЈАВА ЗА ПОВРЗАНОСТ

Оваа изјава е составена во согласност со Законот за банките (Сл. Весник на РМ бр. 67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/2013, 15/2015 И 153/2015) И Одлуката за начинот на утврдување на поврзани лица (Сл.весник на РМ бр.31/2008, 72/2013, 121/2015 И 203/2015, Одлуката за начинот на утврдување на поврзани лица и лимити за изложеност (сл.весник бр.198/2020), Политиката и Процедурата на Шпаркасе Банка АД за начинот на утврдување на поврзани лица и нивна евиденција.

Друштвото _____ од _____

со ЕМБС _____, управувано од _____ (Име, презиме, ЕМБГ),
во сопственост на _____ (име и презиме/или назив и единствен матичен број)
во сопственост на _____ (име и презиме/или назив и единствен матичен број)
во сопственост на _____ (име и презиме/или назив и единствен матичен број)
кое е запишано во Единствениот трговски регистар, ја давам следната

ИЗЈАВА

*Изјавата се пополнува со дополнување на податоци на празните полиња и со обележување на означените полиња. Задолжително се пополнуваат сите полиња, се наведува датата на пополнување на изјавата и се потпишува и заверува со потпис и печат (доколку користи во правниот промет) од страна на овластеното лице.

има можност само или заедно со други лица поврзани со него, значително да влијае врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки на едно или повеќе правни лица, односно на:

Полн назив	Број на даночен субјект (ЕМБС)
1.	
2.	
3.	

има право само или заедно со други лица да ги назначува и разрешава мнозинство на членови на органите на управување и надзор и лицата со посебни права и одговорности на едно или повеќе правни лица, односно на:

Полн назив	Број на даночен субјект (ЕМБС)
1.	
2.	
3.	

остварува доминантно влијание на било кој друг начин на Друштвото _____ со ЕМБС _____

повеќе од 50% од лицата со посебни права и одговорности или членовите на управување и надзор се исти со оние на Друштвото:

Полн назив	Број на даночен субјект (ЕМБС)
1.	
2.	
3.	

заедно со Друштвото _____ со ЕМБС _____ (физичкото лице) _____ со ЕМБГ _____ сами, или со други лица поврзани со нив остваруваат контрола во Друштвото со ЕМБС _____.

како и Друштвата:

Полн назив	Број на даночен субјект (ЕМБС)
1.	
2.	
3.	

Се контролирани од едно или повеќе физички или правни лица, поединечно или заедно, односно од:

1. _____
2. _____
3. _____

е лице кое во смисла на ова Изјава е поврзан со Шпаркасе Банка АД Скопје

<input type="checkbox"/>	подружници на банката и други лица со кои банката има блиски врски;
<input type="checkbox"/>	акционери со квалификувано учество во банката и со нив поврзаните лица, како и одговорните лица на тие акционери - правни лица, или
<input type="checkbox"/>	лица со посебни права и одговорности во банката и со нив поврзаните лица

најмалку 50% од побарувањата или обврските на друштвото во последните дванаесет месеци, произлегуваат од трансакции со:

Полн назив	Број на даночен субјект (ЕМБС)
1.	
2.	
3.	

друштвото е давател на обезбедување, со кое целосно или делумно гарантира, односно, со друга форма на обезбедување, гарантира по основ на кредитна изложеност на:

Полн назив	Број на даночен субјект (ЕМБС)
1.	
2.	
3.	

во износ којшто во случај на активирање на даденото обезбедување би предизвикал сериозни финансиски проблем.

значаен дел од производителите/услугите друштвото ги купува од:

Полн назив	Број на даночен субјект (ЕМБС)
1.	
2.	
3.	

пришто на пазарот не моле лесно да се најдат други деловни партнери или алтернативни купувачи за производи/услуги.

заедно со друго или други лица, односно со:

Полн назив	Број на даночен субјект (ЕМБС)
1.	
2.	
3.	

Друштвото има заеднички добавувач и/или заеднички извор на финансирање и/или отплата на обврските пришто во случај на достапност на тој добавувач/извор, не може лесно да се најде друг добавувач/извор на средства.

Воедно изјавувам дека во случај на настанати промени, согласен сум и ја превземам обврската веднаш и без одлагање да Ве известам за евентуално настанатите промени и по било кој основ да доставам нова Изјава за утврдување на поврзаност со други лица.

Во _____, на ден _____

М.П.

(потпис на управителот на Друштвото)